



ЈАВЕН ПОВИК

за распишување избори за членови и претседател на факултетско студентско собрание на Факултетите на Универзитетот за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле“ Охрид

- Се известуваат студентите дека на ден 05.04.2021 година (понеделник) ќе се спроведат избори за членови и претседател на :
 - Факултетско студентско собрание на Факултетот за применети информатички технологии, машинска интелигенција и роботика (во натамошниот текст: Факултетот).
 - Факултетско студентско собрание на Факултетот за комуникациски мрежи и безбедност
 - Факултетско студентско собрание на Факултетот за компјутерски науки и инженерство
 - Факултетско студентско собрание на Факултетот за информатички системи, визуелизација, дигитална, мултимедијална и анимациска техника
 - Студентско собрание на Факултетот за информатички и комуникациски науки
- Факултетското студентско собрание го сочинуваат претставници на студентите од сите студиски програми од прв и втор циклус на студии и брои 10 (десет) членови.
- Право да бираат и да бидат избрани за претседател и членови на Факултетско студентско собрание имаат сите студенти на факултетот, кои се запишани на студии во студиската 2020/2021 година.
- За Претседател на Факултетското студентско собрание може да биде избран редовен студент кој ги положил сите испити заклучно со трет семестар.
- За членови на Факултетското студентско собрание се избрани оние кандидати кои освоиле најголем број гласови од утврдениот број на членови на Факултетското студентско собрание, доколку за нив гласале повеќе од 30% од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список. Секој студент гласа за по 10 кандидати од листата со предложени кандидати за членови на Факултетското студентско собрание.
- За претседател на Факултетското студентско собрание е избран кандидатот со најголем број гласови од листата на кандидати за Претседател на факултетското студентско собрание, кој ги положил сите испити заклучно со трет семестар, доколку за него гласале повеќе од 30% од вкупниот број избирачи запишани во избирачкиот список.

- Кандидатите за претседател и членови на Факултетско студентско собрание се утврдуваат на собири на студенти на факултетот по години на студии, циклуси и студиски програми, каде се предлагаат кандидати за претставници (членови) на Факултетското студентско собрание.
- Се повикуваат сите заинтересирани студенти за кандидати за претседател и членови на Факултетското студентско собрание, по одржување на собирите на студенти на факултетот по години на студии, циклуси и студиски програми, а кои ќе се одржат **најдоцна до 17.03.2021 година (среда), да достават пријава за кандидат** за избор на претседател и членови на Факултетско студентско собрание до Изборната комисија, **најдоцна до 19.03.2021 година.**
- Гласањето на Факултетот ќе се спроведе на ден **05.04.2021 година со почеток од 08:00 часот до 20:00 часот, електронски со употреба на софтверот Google Forms.**
- Јавниот повик е објавен на огласната табла на Универзитетот и на веб страната на Универзитетот за информатички науки и технологии „Свети Апостол Павле“ Охрид.